



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

## НА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 20 јули 1955

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XI

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1955 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1700.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-835, Администрација 28-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-610.

358.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 јули 1955 година и на седницата на Соборот на производителите од 5 јули 1955 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ СТОПАНСКИ МЕРКИ ВО 1955 ГОДИНА

1) Се одобрува извештајот на Сојузниот извршен совет за движењето на стопанството за периодот јануари-мај 1955 година.

2) Сојузниот извршен совет ќе преземе мерки со кои ќе го обезбеди извршувањето на основните задачи утврдени со Сојузниот општествен план, а особено одржувањето на билансите предвидени со тој план, како и мерки за средбување на пазариштето.

3) Прописите што ќе се донесат врз основа на оваа одлука Сојузниот извршен совет ќе ги поднесе на одобрение до Сојузната народна скупштина ако за донесувањето на тие прописи и мерки не постојат овластенија во Сојузниот општествен план, како и ако со тие прописи се менуваат или дополнуваат поодделни инструменти или други поодделни одредби од Сојузниот општествен план.

4) Овластувањето од точката 2 од оваа одлука важи до првиот нареден состанок на Сојузната народна скупштина, а најдоцна до 30 септември 1955 година.

5) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 72

8 јули 1955 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател

на Соборот на  
производителите,

Иван Божиќевик, с. р.

Претседател,

на Сојузниот собор,

Влада Зечелиќ, с. р.

359.

Врз основа на чл. 63 од Општиот закон за уредувањето на општините и околиите, Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПЛАНОВИ И БУЏЕТИТЕ НА ОКОЛИИТЕ И ОПШТИНИТЕ ЗА 1955 ГОДИНА

##### 1. Општествените планови и економските инструменти и мерки

Член 1

Општествените планови на досегашните околиии, градови и градски општини за 1955 година ќе се

применуваат до крајот на 1955 година на подрачјето за кое е донесен планот, без оглед на формирањето на многу околиии и општини и на пренесувањето на одделни права и обврски што од тие планови применуваат за народните одбори на општините.

##### Член 2

Прописите и другите акти на народните одбори на досегашните околиии, градови и градски општини со кои е определена нормата на дополнителниот данок на доход, на данокот на доход во постојанен износ, на тарифата на општинскиот данок на промет, на тарифата на општинските такси или со кои се дадени поединечни или општи даночни олесненија и времени даночни ослободувања, или со кои се определени други економски инструменти и мерки, покрај оние определени со општествените планови, на народните одбори, остануваат во сила и ќе се применуваат до крајот на 1955 година на подрачјето за кое тие прописи и акти биле донесени.

##### Член 3

Народните одбори на новите околиии се грижат за извршувањето на општествените планови на досегашните околиии и градови што влегуваат во нивниот состав и го обезбедуваат извршувањето на обврските предвидени со тие планови спрема автономната единица, народната република и федерацијата.

Народниот одбор на новата општина што ја опфаќа досегашната градска општина се грижи за извршувањето на општествениот план на досегашната градска општина со одделни права и го обезбедува извршувањето на обврските утврдени со тој план спрема околијата, автономната единица, народната република и федерацијата.

##### Член 4

Измените во општествените планови на околијата, како и измените на економските инструменти и мерки што се определени со одделни прописи илг други акти на досегашната околија, може народниот одбор на новата околија да ги врши во склад со сојузниот и републичкиот општествен план и со сојузните и републичкиот прописи, а во согласност со републичкиот извршен совет.

Ако делови од подрачјето на досегашната околија влегуваат во состав на две или повеќе нови околиии, измените на општествениот план и економските инструменти и мерки на досегашната околија може да ги врши народниот одбор на новата околија на чие подрачје се наоѓа седиштето на досегашната околија.

Измените на економските инструменти и мерки што ги определеле народните одбори на досегашните општини, може во рамките на општествениот план на околијата и на прописите на народниот одбор на околијата, да ги врши народниот одбор на новата општина со согласност од народниот одбор на новата општина.

Ако делови од подрачјето на досегашната општина влегуваат во состав на две или повеќе нови општини, измените на општествениот план и на економските инструменти и мерки на досегашната општина може да ги врши народниот одбор на новата општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на досегашната општина, со согласност од народниот одбор на новата околија.

**II. Буџети****Член 5**

Буџетите на досегашните околии, градови, градски општини со одделни права и општини (во натамошниот текст: околии и општини) донесени за 1955 година ќе се применуваат на подрачјето за кое се донесени.

**Член 6**

Буџетските приходи на досегашните околии и општини ќе се наплатуваат до крајот на 1955 година онака како се одобрени во соодветните буџети и врз основа на исти инструменти.

Овие приходи ќе се уплатуваат на сметките на кои се уплатувани пред почетокот на примената на оваа уредба.

**Член 7**

Буџетските расходи на досегашните околии и општини ќе се извршуваат до крајот на 1955 година за истите цели за кои се предвидени и во исти износи во кои се одобрени во буџетите односно во претсметките на расходите на органите и установите од поранешните околии и поранешните општини, освен личните и материјално-оперативните расходи наменети за подмирување потребите на самиот народен одбор на досегашната околица односно општина, на нивната администрација (секретаријати, одделенија, јутсеци и др.), како и за подмирување функционалните расходи на досегашниот народен одбор на околицата односно општината, што ќе ги извршува народниот одбор на новата околица односно општина.

**Член 8**

Народните одбори на новите околии можат да ги наголемуваат буџетските расходи во границите на приходите на буџетот на досегашната околица, ако особените потреби го бараат тоа и ако со тоа не се менуваат економските инструменти и мерки определени со општествените планови на досегашните околии за 1955 година.

Ако со наголемувањето на приходите и расходите предвидени со буџетот на досегашната околица се менуваат економските инструменти и мерки определени со општествениот план на досегашната околица, за измена е потребна согласност од републичкиот извршен совет.

**Член 9**

Народните одбори на новите општини можат да ги наголемуваат буџетските расходи во границите на приходите на буџетот на досегашната општина, ако тоа го бараат особените потреби и ако со тоа не се менуваат економските инструменти и мерки определени со општествениот план односно со буџетот за 1955 година или со други прописи на народниот одбор на досегашната општина.

Ако со наголемувањето на приходите и расходите предвидени со буџетот на досегашната општина се менуваат економските инструменти и мерки определени со општествениот план односно со буџетот за 1955 година или со други прописи на народниот одбор на досегашната општина, за измена е потребна согласност од народниот одбор на новата околица. Ако со наголемувањето на приходите и расходите на буџетот на досегашната општина се менуваат економските инструменти определени од народниот одбор на досегашната околица, за измена е потребна согласност од републичкиот извршен совет.

**Член 10**

Народниот одбор на досегашната околица односно општина со денот на престанокот со работата ќе го утврди износот на средствата што бил предвиден во буџетот за подмирување личните, материјално-оперативните и функционалните расходи од чл. 7 на оваа уредба, а кој не бил искористен до тој ден. Целокупниот износ на непотрошените средства од претходниот став ќе се пренесе како одделна позиција во резервниот фонд на буџетот на досегашната околица односно општина за 1955 година.

**Член 11**

За подмирување на личните, материјално-оперативните и функционалните расходи на народните одбори на новите околии и општини до 31 декември 1955 година (чл. 7), народните одбори и на новите око-

лии односно општини ќе донесат одделна претсметка на расходите според одредбите од Основниот закон за буџетите.

За покрите на расходите на претсметката од претходниот став ќе се употребат средствата од резервните фондови според буџетите на досегашните околии односно општини.

Средствата потребни за лични, материјално-оперативни и функционални расходи на месните одбори се предвидуваат во претсметката на општините.

Народниот одбор на новата околица може од средствата на резервниот фонд да им даде дотација на народните одбори на новите општини за финансирање расходите што настанале со пренесувањето на соодветните работи од надлежноста на народниот одбор на околицата, ако народните одбори на тие општини за тоа немаат достаточна средства.

**Член 12**

Ако делови од подрачјето на досегашната околица или општина влегуваат во состав на две или повеќе нови околии односно општини, личните, материјално-оперативните и функционалните расходи од чл. 7 на оваа уредба на досегашната околица односно општина ќе се внесат во корист на одделна позиција на резервниот фонд и ќе се поделат на новите околии односно општини на кои им припаднале делови од подрачјето на таа околица односно општина.

Поделбата на средствата според претходниот став ќе се изврши спогодбено помеѓу народните одбори на новите околии односно општини.

**Член 13**

Ако народните одбори на новите околии не се спогодат за поделбата на средствата според претходниот член, поделбата ќе ја изврши комисија што ќе ја определи републичкиот извршен совет.

Ако народните одбори на новите општини на подрачјето на една нова околица не се спогодат за поделбата на овие средства, поделбата ќе ја изврши народниот одбор на новата околица.

Ако за таа поделба не се спогодат народните одбори на новите општини што се наоѓаат на подрачјето на две или повеќе нови околии, поделбата ќе ја изврши комисија што ќе ја определи републичкиот извршен совет.

Додека не се изврши поделбата во смисла на претходните ставови, исплатата на личните расходи се врши времено на товар на средствата предвидени за лични расходи во буџетот на досегашната околица односно општина, без оглед во кои нови народни одбори ќе бидат на работа службениците и работниците на досегашната околица односно општина.

**Член 14**

Расходите според одделните претсметки на новите околии односно општини (чл. 11) можат да се движат најмногу до височина на вкупните утврдени средства во резервните фондови според буџетите на досегашните околии односно општини.

**Член 15**

За извршување на одделната претсметка од чл. 11 од оваа уредба наредбодавец е секретарот на народниот одбор на новата околица односно општина.

За извршување на претсметката на установите (училиштата, судовите и др.) кои имаат своја претсметка на приходите и расходите во буџетот на досегашната околица односно општина остануваат надлежни досегашните наредбодавци.

**Член 16**

Ако народните одбори на новите околии односно новите општини постигнат заштеда во извршување на личните, материјално-оперативните и функционалните расходи (чл. 7) предвидени во нивните одделни претсметки за времето од нивниот формирање до 31 декември 1955 година, неутрошените износи ќе ги вратат во корист на буџетските резервни фондови според буџетите на досегашните околии односно општини, сразмерно со износите што ги примиле на товар на нивните резервни фондови.

## Член 17

Буџетите на досегашните околии и општини ќе ги извршува и натаму истата банка која ги извршувала пред нивното укинување, користејќи ги истите сметки и евиденции на приходите и расходите.

За извршување на одделната претсметка од чл. 11 од оваа уредба ќе се отвори одделна евиденција кај банката во седиштето на народниот одбор на новата околица, односно кај банката на чие подрачје се наоѓа седиштето на народниот одбор на новата општина.

## Член 18

На денот на своето конституирање народниот одбор на новата околица ќе определи буџетска комисија која ќе се грижи за извршувањето на буџетите на досегашните околии и за извршувањето на претсметката на народниот одбор на новата околица.

Комисијата од претходниот став ќе ги врши наредбодавните права според буџетите на досегашните околии што се влезени во составот на новата околица. Народниот одбор на новата околица може да определи по еден член од буџетската комисија за наредбодавец по буџетот на секоја досегашна околица.

За вршење на сметководствена служба во врска со извршувањето на буџетите на досегашните околии, ќе се додели во седиштето на досегашната околица потребен број стручни службеници.

На ист начин можат да постапат и народните одбори на новите општини, ако не одлучат во седиштето на новата општина одделно да се извршуваат сите буџети на досегашните општини што се спојуваат.

## Член 19

Ако деловите од досегашната околица влезат во состав на две или повеќе нови околии, народниот одбор на секоја нова околица ќе определи по еден член во комисија за извршување на буџетот на досегашната околица: Ако бројот на членовите на комисијата биде парен, народниот одбор на новата околица на чие подрачје се наоѓа седиштето на народниот одбор на досегашната околица ќе определи уште еден член на комисија. Републичкиот извршен совет може да пропише и друг основ според кој народните одбори на невите околии ќе определат уште по еден член во комисија.

Претседател на комисијата ќе биде определен од народниот одбор на новата околица на чие подрачје се наоѓа седиштето на народниот одбор на досегашната околица.

Комисијата од ставот 1 ќе заседава во седиштето на народниот одбор на досегашната околица, ако народните одбори на новите околии не определат со спогодба друго место.

Комисијата работи во седници и одлуките ги донесува едногласно. Ако при одлучување не се постигне едногласност, членовите на комисијата се должни за тоа да ги известат народните одбори на своите околии, заради донесување одлука за спорниот случај.

Ако ни народните одбори на новите околии не се спогодат, за тоа ќе го известат републичкиот извршен совет, чија одлука е конечна.

На начинот од претходните ставови ќе постапат и народните одбори на новите општини и нивните членови определени во комисија за извршување буџетот на досегашната општина чие подрачје е поделено помеѓу повеќе нови општини.

Ако деловите од досегашната општина се влезени во составот на повеќе нови општини на подрачјето на една нова околица, за спорните случаи одлучува народниот одбор на новата околица. Ако деловите од досегашната општина се влезени во составот на повеќе нови општини што се наоѓаат на подрачјето на повеќе нови околии, за спорните случаи одлучуваат спогодбено народните одбори на новите околии, а ако тие не постигнат спогодба,

конечна одлука ќе донесе републичкиот извршен совет.

## Член 20

Народниот одбор на новата околица во чиј состав е влезено помало подрачје на досегашната околица без нејзиното седиште, може да се откаже од правото да определи свој член во комисија за извршување буџетот на досегашната околица.

Одредбата од претходниот став важи и за народните одбори на новите општини во чиј состав е влезено помало подрачје на досегашната општина без нејзиното седиште.

## Член 21

Народниот одбор на новата околица ќе обезбеди во седиштето на народниот одбор на досегашната околица потребен број службеници што ќе се грижат за благовремено и редно остварување приходите на подрачјето на досегашната околица.

Народниот одбор на новата општина може во седиштето на досегашната општина да задржи потребен број службеници што ќе се грижат за благовремено и редно остварување приходите на подрачјето на досегашната општина.

## Член 22

Разни непредвидени приходи на досегашната околица односно општина што ќе бидат наплатени и расходи што ќе бидат пријавени за исплата по завршетокот на сметковната година, а кои не можат да се поделат на нови околии односно општини според одредбите од оваа уредба, одат во корист или на товар на буџетот на новата околица односно општина на кои им е припоено седиштето на досегашната околица односно општина.

## Член 23

Измените на височината на аконтацијата на данокот на доход, на данокот на промет, на општинскиот локален данок и други даноци ги определува надлежниот орган на народниот одбор на новата општина. Против решението на тој орган може да се изјави жалба до соодветниот орган на народниот одбор на новата околица.

Ако деловите на досегашната општина се влезени во составот на две или повеќе нови општини што се наоѓаат на подрачјето на повеќе нови околии, измените на височината на аконтацијата, на даноците и општинскиот локален данок од претходниот став ги определува заедничка комисија на народните одбори на новите општини.

Против решението на комисијата може да се изјави жалба до комисијата на народниот одбор на околицата на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на даночниот обврзник.

## Член 24

Даночната годишна сметка за 1955 година ја составуваат органите на народниот одбор на новата околица. Оваа сметка ја одобрува народниот одбор на новата околица.

Ако подрачјето на досегашната околица е опфатено во две или повеќе нови околии или ако подрачјето на досегашната општина е опфатено во повеќе нови општини, даночната годишна сметка ја составуваат органите на народниот одбор на новата околица, а ја одобрува народниот одбор на новата околица на чие подрачје се наоѓа седиштето на досегашната околица.

## Член 25

Завршната сметка за извршувањето буџетот на досегашната околица односно на досегашната општина за 1955 година ја одобрува народниот одбор на новата околица односно на новата општина.

Завршната сметка за извршувањето на буџетот на досегашната околица односно на досегашната општина за 1955 година, чии делови се влезени во составот на две или повеќе нови околии односно нови општини, ја одобрува народниот одбор на новата околица односно на новата општина на кој му е припоено седиштето на досегашната околица односно општина, ако народните одбори на новите околии односно на новите општини спогодбено не одлучат поинаку.

Завршената сметка за извршените расходи според одделната претсметка на новата околија односно на новата општина (чл. 11) ја одобрува народниот одбор на новата околија односно општина.

#### Член 26

Вишокот на приходите по завршената сметка за извршувањето на буџетот за 1955 година на досегашната околија односно општина чии делови се влезени во составот на две или повеќе нови околии односно општини се распределува, по измирувањето на сите обврски, на нови околии односно општини според нивната спогодба.

Обврските што се настанати до крајот на буџетската година, а не се измирени до крајот на сметковната година според буџетот за 1955 година, спогодбено ќе ги измират народните одбори на новите околии односно општини на товар на буџетот за 1956 година. Додека за тоа не се постигне спогодба, овие обврски времено ги подмирува народниот одбор на новата околија односно општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на досегашната околија односно општина.

Ако помеѓу народните одбори на новите околии не дојде до спогодба по прашањата од претходните ставови, за нив ќе одлучи комисија што ќе ја определи републичкиот извршен совет.

Во случај на спор помеѓу народните одбори на новите општини што се наоѓаат на подрачјето на повеќе нови околии, одлуката ја донесуваат спогодбено народните одбори на новите околии односно републичкиот извршен совет.

### III. Фондови

#### Член 27

Претсметките на приходите и расходите на фондовите на досегашните околии и општини што се одобрени за 1955 година ќе се применуваат според досегашните прописи.

#### Член 28

Приходите на поодделни фондови на досегашните околии и општини за 1955 година ќе се наплатуваат и распоредуваат до крајот на 1955 година според досегашните прописи и на ист начин и во корист на истите сметки во корист на кои досега се наплатувани и распоредувани.

#### Член 29

Расходите на поодделните фондови на досегашните околии и општини ќе се извршуваат до крајот на 1955 година за истите цели за кои се предвидени, и во износи во кои се одобрени со општествените планови за 1955 година односно со претсметките на тие фондови или со други одлуки, ако народниот одбор на новата околија односно општина не одлучи поинаку.

Преземените обврски по поодделни фондови остануваат во сила.

Ако народниот одбор на новата околија односно општина определи друга намена на средствата на фондот, сите порано засновани обврски остануваат и натаму во сила.

#### Член 30

Народните одбори на новите околии односно новите општини можат да ги спојуваат фондовите на досегашните околии односно општини од нивно подрачје чии средства служат за исти цели — во еден фонд со иста намена.

Преземените обврски по поодделни фондови остануваат во сила.

Ако се изврши спојување на исти фондови во смисла на ст. 1 од овој член, сите права и обврски од поранешните фондови преминуваат на новиот фонд.

#### Член 31

Народниот одбор на новата околија односно на новата општина непосредно управува со поодделни фондови. Тој го именува ако досега не го именувал управниот одбор на фондот, кој ќе раководи и располага со средствата на фондот во определените граници, врз основа на сојузните и републичките прописи.

#### Член 32

Ако деловите на досегашната околија односно општина влегуваат во состав на две или повеќе нови околии односно општини, народните одбори на новите околии односно општини спогодбено ќе именуваат управен одбор за секој фонд на досегашната околија односно општина.

Ако народните одбори на новите околии односно општини одлучат средствата на одделните фондови на досегашната околија односно општина да ги поделат, делбата ќе ја извршат спогодбено, обезбедувајќи ги сите права на трети лица.

Ако народните одбори на новите околии не постигнат спогодба според претходниот став, одлука ќе донесе републичкиот извршен совет, а за споровите помеѓу народните одбори на општините на подрачјето на една нова околија ќе одлучи народниот одбор на новата околија односно народниот одбор на новите околии, ако досегашната општина е поделена на повеќе околии.

Народниот одбор на новата околија односно општина на кои им е припоен помал дел од подрачјето на досегашната околија односно општина може да се откаже од правото да учествува во именувањето членови на управниот одбор на фондот на досегашната околија односно општина.

#### Член 33

Со одделни сојузни и републички прописи односно прописи на народните одбори на околиците, ќе се регулираат кои околиски фондови, установени со прописите на соодветните органи, се пренесуваат на општината, како и начинот за располагање со средствата на тие фондови што ќе останат непотрошени на денот 31 декември 1955 година.

#### Член 34

Со околиските фондови што се основани со сојузниот општествен план или со други сојузни прописи, до крајот на 1955 година ќе управуваат народните одбори на новите околии според одредбите од оваа уредба.

#### Член 35

Завршената сметка за извршувањето на приходите и расходите на фондот ја одобрува народниот одбор на новата околија односно општина.

Завршената сметка за извршувањето на приходите и расходите на фондот со кој управувал управниот одбор на именуван од повеќе народни одбори, ја одобрува народниот одбор на новата околија односно општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на досегашната околија односно општина на која односниот фонд и' припаѓал.

### IV. Пренесување имотните права и обврски од досегашните на нови околии и општини

#### Член 36

Правата и обврските од инвестициониот заем што го склучила досегашната околија или општина, преминуваат на онаа нова околија односно општина на чие подрачје се наоѓа објектот за чија изградба е склучен заемот.

Одредбите од претходниот став се применуваат и во поглед обврските што произлегуваат од гаранцијата (емството) што досегашната околија или општина ја има дадено за инвестициониот заем.

#### Член 37

Обврските од заемите склучени со јавно запишување преминуваат на онаа нова околија или општина во чиј состав е влезена досегашната околија или општина што го распинчала заемот.

Ако подрачјето на досегашната околија или општина е влезено во составот на две или повеќе нови околии односно општини, новите околии односно општини спогодбено ќе определат колкав дел од обврските од претходниот став ќе преземаат поодделни нови околии односно општини.

Ако во рокот од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба не се постигне спогодба од претходниот став, делот на обврските што ќе премине на поодделни нови околии или општини ќе го определи комисија што за таа цел ја именувал републичкиот извршен совет.

**Член 38**

Обврските од краткорочните позајмици што на досегашната околица или општина и' се одобрени за подмирување на текуштите буџетски расходи поради нерамномерното притечување на буџетските приходи, ќе се измират од буџетските приходи на таа околица односно општина. Ако буџетските приходи наплатени до 31 декември 1955 година не бидат достаточни за измирување на овие обврски, тие обврски преминуваат според одредбите од претходниот член на нови околии или општини.

Според одредбите од претходниот член преминуваат на нови околии односно општини правата и обврските на досегашните околии што произлегуваат од било кој друг основ.

**V. Преодни одредби****Член 39**

На завршните сметки на стопанските организации за 1955 година согласност ќе дава народниот одбор на новата околица на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација односно седиштето на нејзината деловна или погонска единица.

**Член 40**

Во сите случаи во кои со одредбите од оваа уредба е определено по извесни прашања да се спогодуваат народните одбори на новите околии или општини, заинтересираните народни одбори можат да се спогодат по тие прашања да решаваат спогодбено нивните сесети.

**Член 41**

Поделбата на инвентарот на досегашните околии односно општини чие подрачје влегува во состав на две или повеќе околии односно општини, ќе се регулира со републичките прописи.

**Член 42**

Поблиски прописи за извршување на оваа уредба ќе донесува, по потреба, сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет во спогодба со сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство.

**Член 43**

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

**Сојузен извршен совет**

Р. п. бр. 288  
16 јули 1955 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
**Јосип Броз-Тито, с. р.**

360.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува.

## УРЕДБА ЗА ПРАВНИОТ СОВЕТ

**Член 1**

Се формира Правен совет како највисоко стручно правно тело на Сојузниот извршен совет.

**Член 2**

Правниот совет го сочинуваат: секретарот на Сојузниот извршен совет, секретарите за законодавство и организација, секретарот за работи на правосудството и секретарот за стопански прописи во Сојузниот извршен совет, државните советници што работат на правни работи во Сојузниот извршен совет, главниот правен советник на Државниот секретаријат за надворешни работи, како и други истакнати правни стручњаци што ги именува Сојузниот извршен совет.

Претседател на Правниот совет е секретарот на Сојузниот извршен совет. Претседателот го заменува секретарот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет.

**Член 3****Правниот совет:**

- 1) им дава на Сојузниот извршен совет и на неговите одбори мислење за нацртите на нови закони и за други поважни законски нацрти;
- 2) по барање од Сојузниот извршен совет и неговите одбори им дава мислење за нацртите на другите прописи што ги донесува Извршниот совет и за поодделни правни прашања;
- 3) проучува поодделни поважни прашања од значење за изградбата на правниот систем, и во врска со тоа му дава на Сојузниот извршен совет свои предлози и мислења.

**Член 4**

Седниците на Правниот совет ги свикува и ги приготвува секретарот за законодавство и организација во спогодба со секретарот на Сојузниот извршен совет.

На седницата на Советот може да се повикуваат и претставници од соодветните сојузни државни секретаријати и други сојузни органи на управата и од секретаријатот на Сојузниот извршен совет, кога на дневен ред се прашањата што ги интересираат тие служби.

**Член 5**

Правниот совет има свој работен одбор, што го сочинуваат секретарите за законодавство и организација и други членови на Советот според положбата.

Работниот одбор им дава на одборите на Сојузниот извршен совет мислење за нацртите на прописи за кои тие расправуваат во својата текушта работа.

На седниците на работниот одбор ќе се повикуваат и оние членови на Советот во чија потесна стручност спаѓаат прашањата што се на дневен ред на одборот. На овие седници можат да се повикуваат и претставници од сојузните државни секретаријати и други сојузни органи на управата и од секретаријатот на Сојузниот извршен совет, кога на дневен ред се прашањата што ги интересираат тие служби.

Седниците на работниот одбор ги свикува секретарот за законодавство и организација.

**Член 6**

Советот има работен ред што го донесува сам.

**Член 7**

За спроведување на оваа уредба ќе се грижат секретарот на Сојузниот извршен совет и секретарот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет.

**Член 8**

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

**Сојузен извршен совет**

Р.п. бр. 289  
16 јули 1955 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
**Јосип Броз-Тито, с. р.**

361.

Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА НАПОРЕДНО ПРАВО

**Член 1**

Се оснива Институт за напоредно право, со седиште во Белград.

**Член 2**

Институтот за напоредно право:

- 1) приспособа и средува податоци за состојбата на законодавството, правната наука и пракса во поодделни земји;

2) им дава на државните органи и установи на нивно барање мислење за поодделни проблеми од гледиштето на напоредното право, или за странското законодавство или пракса на определената земја;

3) организира и го помага известувањето на надворешната правна јавност за состојбата на законодавството и правната наука и пракса во Југославија;

4) соработува со сличните установи во други земји, како и со меѓународните организации што се занимаваат со напоредно право.

#### Член 3

Со Институтот управува Советот на Институтот. Советот го утврдува планот на работата и предлогот на претсметката на Институтот и донесува заклучоци за сите начелни прашања што се однесуваат до организацијата и работата на Институтот.

Членовите на Советот ги именува Сојузниот извршен совет на две години.

#### Член 4

Институтот има редовни и дописни членови.

Редовните и дописните членови ги избира Советот на Институтот.

Редовните членови имаат право да учествуваат во избирање на нови редовни и дописни членови, како и други права определени во правилата на Институтот.

Редовните и дописните членови на Институтот имаат право да држат предавања во Институтот и да покренуваат поодделни прашања за кои расправува Советот.

При обновувањето на Советот на Институтот, мнозинството членови на Советот ќе се именува од редот на редовните членови на Институтот.

#### Член 5

Со работата на Институтот раководи директор.

Директорот го назначува и сменува Сојузниот извршен совет на предлог од Советот на Институтот.

#### Член 6

Институтот има потребен број научни и стручни соработници и други службеници.

Избирањето на научните и стручните соработници го врши Советот на Институтот, а го потврдува Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет.

Другите службеници ги назначува и за нивните службенички односи решава директорот на Институтот.

#### Член 7

Институтот има одделна претсметка на приходите и расходите во составот на претсметката на Сојузниот извршен совет.

Директорот на Институтот е наредбодавец за извршување на претсметката.

#### Член 8

Сојузниот извршен совет или органот што тој ќе го определи може на Институтот да му стави во задача проучување на определеното правно прашање во врска со законодавството и праксата на други земји.

Барањата со кои други државни органи и установи бараат од Институтот мислење за поодделни проблеми (чл. 2 точ. 2), се поднесуваат до Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, и Институтот дава мислења само за оние барања што овој Секретаријат ќе му ги достави.

#### Член 9

Правилата за внатрешната организација и работата на Институтот ги донесува Советот на Институтот со согласност од Сојузниот извршен совет.

#### Член 10

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 290

16 јули 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

#### 362.

Врз основа на чл. 10 и 17 ст. 2 точ. 2 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ КОВАНИ ПАРИ ОД 50, 20 И 10 ДИНАРИ

I. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да издаде нови ковани пари од 50, 20 и 10 динари од алуминиум-бронза што ќе ги имаат следните тежини и димензии, и тоа:

1) парчето од 50 динари — 6 гр, а во пречник 25,5 мм

2) парчето од 20 динари — 4 гр, а во пречник 23,2 мм

3) парчето од 10 динари — 3 гр, а во пречник 21,0 мм

Позволено е отстапување од тежината на секое поодделно парче до 5% над или под тежината наведена во претходниот став.

II. Легурата на новите ковани пари ќе содржи 91% бакар и 9% алуминиум.

III. Изгледот на новите ковани пари ќе биде следниот:

1) од лицето: во средината државен грб, а околу грбот назив „Федеративна Народна Република Југославија“;

2) од опачината: на парчето од 50 динари — машка и женска глава со мотиви од индустријата и селското стопанство, на парчето од 20 динари — машка глава со мотив од индустријата, а на парчето 10 динари — женска глава со мотив од селското стопанство, — со дознака на вредноста (50, 20 односно 10 динари) и година на изданието (1955);

3) на работ од лицето — низа точкици, а по ободот рецки.

Текстот на овие пари ќе биде испишан на лицето со латиница, а на опачината со кирилица — на парчињата од 50 и 10 динари, односно на лицето со кирилица, а на опачината со латиница — на парчето од 20 динари.

IV. Народната банка на ФНРЈ ќе определи, според потребите на оптекот, до кој износ ќе се ископуваат нови ковани пари и во кои парчиња.

V. Трошоците на изработката на новите ковани пари ги сноси Народната банка на ФНРЈ.

VI. По ископувањето на потребни количини Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ ќе донесе решение за пуштање во оптек на нови ковани пари од 50, 20 и 10 динари, а дополнително и решение за повлекување од оптекот на важечките банкноти од 20 и 10 динари ДФЈ и важечките банкноти од 50 динари од издание на Народната банка на ФНРЈ.

VII. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање нови ковани пари од 20 и 10 динари („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/54).

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 281

12 јули 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,  
Момо Марковиќ, с. р. Родолуб Чолаковиќ, с. р.

363.

Врз основа на чл. 10 ст. 2 од Основниот закон за стипендиите, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ

I. Стипендиите можат да се даваат во следни месечни износи, и тоа:

1) за редовни студии на факултети, уметнички академии и виши школи — до 5.000 динари; а за последните две години студии до 6.000 динари;

2) за научно и стручно усовршување — до 10.000 динари;

3) за школување во стручни и средни уметнички школи и виши класови на гимназија — до 4.000 динари.

II. На лицето за кое се исплатува додаток на деца може да му се даде стипендија најмалку во височина на разликата помеѓу највисокиот износ на соодветната стипендија од претходната точка и износот на додатокот на деца што се исплатува за тоа лице.

III. На ученикот на мајсторска школа или работничко одделение при средна стручна школа кој за време на редовното посетување на школата останува во работен однос со скусено работно време, може да му се даде стипендија во височина на изгубената плата односно заработка поради скусеното работно време.

IV. На лицето што го прекинува работниот однос заради одење на научно или стручно усовршување, може да му се даде стипендија до височина на неговата дотогашна месечна плата односно заработка.

V. Височината на стипендиите што ги дава Државниот секретаријат за работи на народната одбрана ја определува со одделни прописи државниот секретар за работи на народната одбрана.

VI. Височината на стипендијата за редовно школување односно научно и стручно усовршување во странство, се определува во секој поодделен случај независно од височината на стипендијата предвидена во точ. 1 од оваа одлука.

VII. На странски државјанин кој се школува односно усовршува во Југославија може да му се даде стипендија поголема од износот на соодветна стипендија предвиден во точ. 1 од оваа одлука.

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 285

12 јули 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,  
Мема Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

364.

Врз основа на одделот 4 глава XXV од Сојузниот општествен план за 1955 година и одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД АМОРТИЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ И НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО

1. Задружните организации од областа на селското стопанство и стопанските организации основани од земјоделските задруги и од нивните сојузи можат набавката на опрема, инвестиционен мате-

ријал и услуги од странство да ја вршат според одредбите од оваа одлука само на товар на овие средства од своите амортизациони фондови и оставрените девизни средства чија употреба за таа цел им е дозволена според одредбите од сојузниот општествен план.

2. Републичкиот главен задружен сојуз може да основе заеднички амортизационен фонд на задружните организации од областа на селското стопанство и на стопанските организации основани од земјоделските задруги и од нивните сојузи за плаќања во странство, како и заеднички фонд за девизни средства на тие организации за плаќања во странство, чии сметки ќе се водат кај републичката централа на Народната банка на ФНРЈ односно кај нејзината филијала кај која се води сметката на републичкиот главен задружен сојуз.

Средствата на заедничките фондови од претходниот став се сметаат како една целина од која се плаќа увезената опрема и инвестиционен материјал и странските услуги.

3. Организациите од точ. 1 чие седиште е на територијата на една народна република средствата од своите амортизациони фондови чија употреба за плаќања во странство е дозволена, можат да ги уплатат на сметката на заедничкиот амортизационен фонд од претходната точка.

Средствата од претходниот став што организацијата од точ. 1 ќе ги уплати во корист на заедничкиот фонд се сметаат како позајмици од таа организација на републичкиот главен задружен сојуз.

4. Организациите од точ. 1 своите девизни средства чија употреба за плаќања во странство е дозволена можат да ги продадат на републичкиот главен задружен сојуз за заедничкиот девизен фонд од точ. 2.

Девизните средства од претходниот став се пресметуваат според курсот што ќе се утврди со спогодба помеѓу продавачот и републичкиот главен задружен сојуз, а кој не може да биде повисок од просечниот курс постигнат на последниот состанок на девизното пресметковно место што му претходел на денот на продажбата на девизите.

5. Организациите од точ. 1 своите девизни средства од ст. 1 на претходната точка можат да ги уплатат во заедничкиот фонд на девизните средства од ст. 2 и како позајмица на републичкиот главен задружен сојуз. Во тој случај уплатените девизни средства ќе се водат според пресметковниот курс на односната девиза.

6. Ако вредноста на увезената опрема и инвестиционен материјал или на странските услуги набавени за потребите на поодделните организации од точ. 1 на товар на средствата на заедничките фондови за плаќања во странство е поголема од средствата што тие ги уплатиле во тие фондови, организациите се должни да ја уплатат разликата во корист на односите заеднички фондови во срокови што ќе ги утврдат во спогодба со републичкиот главен задружен сојуз. Уплатата на овие разлики организациите од точ. 1 ја вршат на товар на средствата на својот амортизационен фонд и на своите девизни средства што можат да ги користат за плаќања во странство, а со кои располагаат во моментот на приемот на увезената опрема и инвестиционен материјал односно во моментот на извршувањето на странската услуга, како и на товар на овие средства што подоцна ќе ги встварат. Овие средства стопанските организации од точ. 1 не можат да ги користат за други цели додека не им ги измират своите долгувања на заедничките фондови.

Ако увезената опрема и инвестиционен материјал се испорачи на некоја организација од точ. 1 која не ги уплатила своите средства во заедничките фондови од точ. 2 или ако за сметка на таква организација се извршат странски услуги, организацијата е должна соодветниот износ да го уплати во односите заеднички фондови во сроките и под условите од претходниот став.

По исклучок од одредбите на претходните ставови на оваа точка организациите од точ. 1 можат со органот на управувањето на фондот да договорат и друг начин на уплата на приведената разлика. Во договорот не можат да се предвидат други средства за уплата на оваа разлика од средствата определени за таа цел во ст. 1 од оваа точка.

7. Републичкиот главен задружен сојуз, со согласност од републичкиот извршен совет, ќе донесе пратилица за оснивање и работење на заедничките фондови за плаќања во странство приведени во точ. 2.

Со правилата од претходниот став ќе се определи: органот кој управува со тие фондови, сроковите за враќање на позајмици, начинот и сроковите за пресметување интересот на средствата што се уплатени во фондовите како позајмици и на средствата што им се долгуваат на фондовите за примената опрема, инвестиционен материјал и за извршените странски услуги, начинот за регулирање евентуалните разлики што ќе се покажат помеѓу исплатената цена што организацијата од точ. 1 ја примила за продадените девизи и надоместокот што има да го уплати за примената опрема, инвестиционен материјал и странските услуги, и сл.

8. Органот на управувањето со заедничките фондови од точ. 2 должен е за секоја организација од точ. 1 одделно да води потребна евиденција за сите уплати на средства од амортизациониот фонд и на девизни средства, за набавките и испораките на увезена опрема и инвестиционен материјал и за користењето на странски услуги, како и за други податоци потребни за регулирање односите помеѓу поодделните организации од точ. 1 и заедничките фондови, како и потребна евиденција за работењето на тие фондови.

9. Поблиски прописи за примена на оваа одлука ќе донесува, по потреба, сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство.

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 227

30 јуни 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмаловиќ, с. р.

365.

Врз основа на одделот 4 глава XXV од Сојузниот општествен план за 1955 година и одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД АМОРТИЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ И НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ОД СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДОБРА ЗА ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО

1. Селскостопанските добра можат набавката на опрема, на инвестиционен материјал и услуги од странство да ја вршат спрема одредбите од оваа одлука само на товар на оние средства од своите амортизациони фондови и остварените девизни средства чија употреба за таа цел им е дозволена со одредбите од сојузниот општествен план.

2. Републичкото здружение на селскостопанските производни претпријатија може да основе заеднички амортизационен фонд на селскостопанските добра за плаќање во странство, како и заеднички

фонд за девизни средства на селскостопанските добра за плаќања во странство, чии сметки ќе се водат кај републичката централа на Народната банка на ФНРЈ односно кај нејзината филијала кај која се води сметката на здружението.

Средствата на заедничките фондови од претходниот став се сметаат како една целина од која се плаќа увезената опрема и инвестиционен материјал и странските услуги.

3. Селскостопанските добра на територијата на една република можат средствата на своите амортизациони фондови, чија употреба за плаќања во странство е дозволена, да ги уплатат на сметката на заедничкиот амортизационен фонд од претходната точка.

Средствата од претходниот став што селскостопанското добро ќе ги уплати во корист на заедничкиот фонд се сметаат како позајмици од тие добра дадени на републичкото здружение на селскостопанските производни претпријатија.

4. Селскостопанските добра своите девизни средства чија употреба за плаќања во странство е дозволена можат да ги продадат на републичкото здружение на селскостопанските производни претпријатија за заедничкиот фонд на девизните средства од точ. 2.

Девизните средства од претходниот став се пресметуваат според курсот што ќе се утврди со спогодба меѓу продавачот и републичкото здружение на селскостопанските производни претпријатија, а кој не може да биде повисок од просечниот курс постигнат на последниот состанок на девизното пресметковно место што му претходел на денот на продажбата на девизите.

5. Селскостопанските добра своите девизни средства од ст. 1 на претходната точка можат да ги уплатат во заедничкиот фонд на девизните средства од точ. 2 и како позајмица на републичкото здружение на селскостопанските производни претпријатија. Во тој случај уплатените девизни средства ќе се водат според пресметковниот курс на односната девиза.

6. Ако вредноста на увезената опрема и инвестиционен материјал или на странските услуги набавени за потребите на поодделни селскостопански добра на товар на средствата од заедничките фондови од точ. 2 е поголема од средствата што тие ги уплатиле во тие фондови, должни се разликата да ја уплатат во корист на односните заеднички фондови во сроките што ќе ги утврдат во спогодба со републичкото здружение на селскостопанските производни претпријатија. Уплатата на овие разлики селскостопанските добра ја вршат на товар на средствата од својот амортизационен фонд и на своите девизни средства кои можат да ги користат за плаќања во странство, а со кои располагаат во моментот на приемот на увезената опрема и инвестиционен материјал односно во моментот на извршувањето на странската услуга, како и на товар на оние средства што подоцна ќе ги остварат. Овие средства селскостопанските добра не можат да ги користат за други цели додека не ги измират своите долгувања на заедничките фондови.

Ако увезената опрема и инвестиционен материјал се испорачи на некое селскостопанско добро кое не ги уплатило своите средства во заедничките фондови од точ. 2, или ако за сметка на такво селскостопанско добро се извршат странски услуги, селскостопанското добро е должно да уплати соодветен износ во односните заеднички фондови во сроките и под условите од претходниот став.

По исклучок од одредбите на претходните ставови од оваа точка селскостопанските добра можат со органот на управувањето на фондот да договоруваат и друг начин на уплата на приведената разлика. Во договорот не можат да се предвидат други средства за уплата на оваа разлика од средствата определени за таа цел во ст. 1 на оваа точка.

7. Републичките здруженија на селскостопанските производни претпријатија, со согласност од републичкиот извршен совет, ќе донесат правила за оснивање и работење на заедничките фондови приведени во точ. 2.

Со правилата од претходниот став ќе се определи: органот кој управува со тие фондови, сроковите за враќање на позајмиците, начинот и сроковите за пресметување интересот на средствата што се уплатени во фондовите како позајмици и на средствата што им се долгуваат на фондовите за примената опрема и инвестиционен материјал и за извршените странски услуги, начинот за регулирање евентуалните разлики што ќе се покажат помеѓу цената што селскостопанското добро ја примило за продадените девизи и надоместокот што има да го уплати во фондот за примената опрема, инвестиционен материјал и странски услуги, и сл.

8. Органот на управувањето со заедничките фондови од точ. 2 должен е за секое селскостопанско добро одделно да води потребна евиденција за сите уплати на средства од амортизациониот фонд и на девизни средства, за набавките и испораките на увезена опрема и инвестиционен материјал и за користењето на странски услуги, за други податоци потребни за регулирање односите помеѓу поодделни селскостопански добра и тие заеднички фондови, како и потребна евиденција за работењето на тие фондови.

9. Поблиски прописи за примена на оваа одлука ќе донесува, по потреба, сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство.

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 226  
30 јуни 1955 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

366.

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските претпријатија што производат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПИРОТЕХНИЧКИ ДОДАТОК ВО СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ПРОИЗВЕДУВААТ ЕКСПЛОЗИВИ, БАРУТИ И МУНИЦИЈА**

1. Пиротехничкиот додаток во стопанските претпријатија што произведуваат за потребите на Југословенската народна армија експлозиви, барути и муниција, изнесува до 10 — динари по час за работниците и службениците на работа во пиротехничките погони на тие претпријатија.

Се овластува државниот секретар за работи на народната одбрана да може во границите на горниот износ да ја определи височината на пиротехничкиот додаток во поодделни претпријатија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од денот на примената на тарифните правилици на претпријатијата.

Р.п. бр. 273  
8 јули 1955 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

367.

Врз основа на чл. 36 од Уредбата за спроведување на Законот за здравствено осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТОКОТ НАМЕСТО ПЛАТА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО РИБАРСТВОТО**

I. Како основа за определување надоместокот наместо плата во случаите на спреченост за работа предвидени во чл. 22 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците како и за време на отсуството поради бременост и раѓање, ќе се земаат за членовите на рибарските задруги што се занимаваат со поморско рибарство, за работниците на работа во стопанските организации на поморското, речното и езерското рибарство и за работниците на работа кај рибарите — приватни работодавци, следниве паушални месечни износи:

- 1) 12.000 динари — за висококвалифицираните рибари;
- 2) 8.800 динари — за квалифицираните рибари;
- 3) 7.000 динари — за полуквалифицираните рибари;
- 4) 6.000 динари — за неквалифицираните рибари.

II. До донесувањето на нови прописи, основите определени во точ. I од оваа одлука ќе се земаат и за определување надоместокот наместо плата за членовите на другите рибарски задруги, на кои во смисла на чл. 108 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците времено им се продолжува осигурувањето според поранешните прописи.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува почнувајќи од 1 јуни 1955 година.

Р.п. бр. 211  
24 јуни 1955 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

368.

Врз основа на одделот 2 од главата XXV од Сојузниот општествен план за 1955 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одбор за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство при Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ**

I. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот, кој е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54) се вршат следниве измени и дополненија:

1) Во гранката 116 (неметали) редниот број 8 се менува и гласи:

„8. Цемент — — — — — коефициент 1,80“.

2) Во гранката 121 (индустрија на градежни материјали) редните броеви 1, 4 и 5 се менуваат и гласат:

## „1. Украсни камен:

а) за каменоломе ба-  
зена Истре — — — — — коефицијент 1,50

б) за остале камено-  
ломе — — — — — коефицијент 1,75

4. Цигла — — — — — коефицијент 1,50

5. Преп — — — — — коефицијент 1,50“.

3) Во гранката 122 (дрвна индустрија) редните  
бројеви 1, 2, 4, 9 и 33 се менуваат и гласат:

„1. Резана граѓа чети-  
нара — — — — — коефицијент 0,85

2. Резана граѓа букве и  
осталих лишћара, сем  
липе и јохе — — — — — коефицијент 0,80

4. Резана граѓа хрста — — — — — коефицијент 0,70

9. Фризe:

а) хрastовe — — — — — коефицијент 0,60

б) буковe — — — — — коефицијент 0,70

33. Пилански отпаци че-  
тинара и окорци че-  
тинара — — — — — коефицијент 0,60“.

4) Во гранката 124 (текстилна индустрија) ред-  
ните бројеви 1, 2, 15, 16, 26 и 27 се менуваат и  
гласат:

„1. Конац памучни — — — — — коефицијент 1,80

2. Памучне ткаенине:

а) сирово и белено  
платно 130 см ши-  
рине и веќе — — — — — коефицијент 1,00

б) остале — — — — — коефицијент 1,80

15. Кудељно влакно — — — — — коефицијент 0,75

16. Кудељна кучина — — — — — коефицијент 0,85

26. Ткаенине од целулачна — — — — — коефицијент 1,75

27. Ткаенине од вештачке  
овиле — — — — — коефицијент 1,75“.

5) Во гранката 127 (прехранбена индустрија) ред-  
ниот број 16 се менува и гласи:

„16. Полупреработени од  
вишње „мараска“ — — — — — коефицијент 1,25“.

6) Во гранката 211 (ратарство) во редниот број  
9, по точката е) се додаваат нови точки ф) и г), кои  
гласат:

„ф) бундеска коштица — — — — — коефицијент 0,50

г) лана — — — — — коефицијент 0,50“.

Досегашната точка ф) станува точка х).

7) Во гранката 212 (воћарство) редниот број 2  
се менува и гласи:

„2. Крушке — — — — — коефицијент 1,50“.

8) Во гранката 216 (домашна преработка на сел-  
скостопански производи) редниот број 2 се менува  
и гласи:

„2. Сува вишња „мараска“ — — — — — коефицијент 1,35“.

II. Коефициентите утврдени во точ. I под 1) и 4)  
од ова решение ќе се применуваат, и тоа: за извозот  
на цемент, каделни влакна и каделни количишта —  
на работите склучени почнувајќи од 1 мај 1955 го-  
дина, а за памучниот конец, памучните ткаенини,  
ткаенините од целулачно и ткаенините од вештачка  
овила — на извозот на тие стоки извршен од 1 мај  
1955 година по работите склучени почнувајќи од 1  
декември 1954 година.

III. Ова решение влегува во сила со денот на  
објавувањето во службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 87

8 јули 1955 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Одборот

за стопанство,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

369.

Врз основа на одделот 3 од главата XXV на  
Сојузниот општествен план за 1955 година, а во  
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и  
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен  
лист на ФНРЈ“, бр. 19/54 и точ. I под 1 од Одлу-  
ката за овластување Одборот за стопанство да  
донесува решенија по работите од надлежноста на  
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“,  
бр. 20/54), Одборот за стопанство при Сојузниот  
извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ  
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА  
ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ  
УВОЗОТ

I. Во Списокот за видовите стоки и коефициен-  
тите за пресметување разликата во цените при уво-  
зот, кој е составен дел на Решението за видовите  
стоки и услуги и за висината на коефициентите за  
пресметување разликата во цените при увозот  
(„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54), се вршат  
следниве измени и дополненија:

1) Во гранката 112 (јаглен) редниот број 3 се  
менува и гласи:

„3. Кокс — — — — — коефициент 1,20“.

2) Во гранката 114 (црна металургија) се додава  
нов реден број 39, кој гласи:

„39. Жељезни прах за трифолин машини — — — — —  
коефициент 1,00“.

3) Во гранката 115 (обоена металургија) се до-  
дава нов реден број 17, кој гласи:

„17. Рутил — — — — — коефициент 1,50“.

4) Во гранката 117 (металопреработувачка ин-  
дустрија) редниот број 131 се менува и гласи:

„131. Часовници:

— специјални за слепе (уз потврду Савеза сле-  
пих Југославије) — — — — — коефицијент 1,50 —  
остали, сем будилника зидних и стоних — — — — —  
коефициент 2,50“.

II. Коефициентите утврдени со ова решение ќе  
се применуваат и тоа: за коксот — на работите од  
увозот склучени почнувајќи од 1 мај 1955 година,  
а за жељезниот прах за трифолин машини, рутилот  
и часовниците — на работите склучени од денот на  
влегувањето во сила на ова решение.

III. Ова решение влегува во сила со денот на  
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 101

11 јули 1955 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Одборот за  
стопанство,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

370.

Врз основа на ставот 2 од одделот 1 глава XXVI  
од Сојузниот општествен план („Службен лист на  
ФНРЈ“, бр. 56/54) и точ. I под 6) од Одлуката за  
овластување Одборот за стопанство да донесува  
решенија од надлежноста на Сојузниот извршен  
совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54) Одборот  
за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА ЗА ПЕРЕВОЗ НА  
СТОКИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

I. Во тарифата за превоз на стоки по пругите  
на Југословенските железници, свеска 2 од 1 октом-

ври 1952 година, се менуваат тарифните разреди за следниве видови стоки:

1. минерални уља и масти за подмачкување, парафински уља и масти, уља и масти за под, вазелински уља и масти, од поз. 335—2 — од разредот 2 на разредот 1;

2. сирово железо и челик: гранулирано, огледално и сунѓерасто, од поз. 130—1 — од разредот 13 на разредот 11;

3. железо и челик старо од поз. 130—19—1) — од разредот 13 на разредот 12;

4. железо и челик старо, упатено на топење, од поз. 130—19—2) — од разредот 17 на разредот 16;

5. железо и челик во шипки и фасонирано железо и челик, превлечено со цинк, калај, олово, од поз. 130—5—2) — од разредот 5 на разредот 4;

6. железо и челик во шипки и фасонирано, друго, од поз. 130—8 (3) — од разредот 6 на разредот 5;

7. лим и плочи лакирани, превлечени со бакар или месинг, од поз. 130—9 (2) — од разредот 2 на разредот 1;

8. лим и плочи превлечени со цинк, со калај, со слово или лепени со хартија, д поз. 130—9 (3) — од разредот 5 на разредот 4;

9. лим и плочи други, од поз. 130—9 (4) — од разредот 6 на разредот 5;

10. железо и челик во пудлирани лупи, инготи и брами и металургиски производи полупреработени, од поз. 130—2 и 3 — од разредот 11 на разредот 10;

11. полуфабрикати од челик и железо, необработени, од поз. 130—4 — од разредот 8 на разредот 7;

12. кокиле, од поз. 130—5 — од разредот 13 на разредот 12;

13. топки од челик за мелење, ковани, необработени, од поз. 130—6 — од разредот 6 на разредот 5;

14. челични деланки, железна и челична маса во зрно или во прав, од поз. 130—7 — од разредот 7 на разредот 6;

15. тел и боцкав тел превлечен со калај или лакиран, од поз. 130—10 (2) — од разредот 4 на разредот 3;

16. тел и боцкав тел друг, од поз. 130—10 (3) — од разредот 6 на разредот 5;

17. цевки лакирани, превлечени со цинк, од поз. 130—11 (2) — од разредот 4 на разредот 3;

18. цевки други, од поз. 130—11 (3) — од разредот 6 на разредот 5;

19. железни конструкции и нивни делови, материјал за монтажа; столбови, катарки, потпирачи, носачи за надземни водови како и нивни делови, од поз. 130—12 и 13 — од разредот 5 на разредот 4;

20. предмети за градба за горниот строј на железниците; делови на железнички возила; делови на колосеци за индустриски, полски и шумски железници; поткови и заковки, од поз. 130—14, 15, 16 и 17 — од разредот 6 на разредот 5;

21. отпадоци од железо и челик па и брикетирани, од поз. 130—18 — од разредот 17 на разредот 16;

22. изработки од тел, четки, федери, синири, јакчиња, градежни тканини од тел, од поз. 130—20 (1) — од разредот 3 на разредот 2;

23. садови за кујна, предмети за домаќинство, шпорети и печки, санитарни уреди, се' емајлирано, од поз. 130—21 — од разредот 3 на разредот 2;

24. инсталации за централно отопление или ладење, радијатори и ребрести цевки од железо, справки и алати за дупчење земја; парни котли за постојани или подвижни машини, од поз. 130—22, 23 и 24 — од разредот 4 на разредот 3;

25. изработки од железо и челик, на други места неспомнати, од поз. 130—28 — од разредот 4 на разредот 3;

26. цемент, цементен клинкер, од поз. 41—1 — од разредот 11 на разредот 10;

27. сода каустична, од поз. 342—8 (2) — од разредот 2 на разредот 1;

28. сода сирова, калцинирана, амонијачна и кристална, од поз. 342—8 (1) — од разредот 4 на разредот 3;

29. калциум-карбид и прав од калциум-карбид, калциум-сулфит и калциум-бисулфит, во парчиња, прав или течна состојба, од поз. 165—1 — од разредот 2 на разредот 1;

30. штичиња за подови од четинари, рендисани, со жлеб и заб (со утор и перо) од поз. 70—32 (3) — од разредот 10 на разредот 8;

31) штичиња за паркети (фризи, каиши), рендисани со жлеб и заб (со утор и перо) од ореовина, од поз. 70—32 (4) — 1) — од разредот 4 на разредот 3;

32. штичиња за паркети (фризи, каиши), рендисани со жлеб и заб (со утор и перо) од храстовина, јасеновина или јаворовина, од поз. 70—32 (4) — 2) — од разредот 6 на разредот 5;

33. штичиња за паркети (фризи, каиши), рендисани со жлеб и заб (со утор и перо) од други видови дрво, од поз. 70—32 (4) — од разредот 7 на разредот 6;

34. брусовина или целулоза од дрво, влажно, од поз. 35—1 — од разредот 15 на разредот 11;

35. брусовина или целулоза од дрво, сува, во табаци, табли или траби, од поз. 35—2 — од разредот 13 на разредот 10;

36. брусовина или целулоза од дрво, сува, како хартија и лепенка неупотреблива, па и во табаци, табаци или траби, ако истите се така издупчени да можат да се употребат како хартија или лепенка, од поз. 35—3 — од разредот 15 на разредот 13;

37. брусовина или целулоза од дрво, друга, од поз. 35—4 — од разредот 5 на разредот 4;

38. хартија за пакување во тежина од најмалку 24 г на 1 м<sup>2</sup>, па и печатена со реклама, хартија за завиткување глави шеќер, од поз. 135—1 — од разредот 6 на разредот 4;

39. хартија тоалетна, хартија во ролна за телеграфски апарати или за регистарски каси, сервиси од хартија, од поз. 135—3 — од разредот 2 на разредот 1;

40. хартија макулатурна, па и печатена, од поз. 135—4 — од разредот 6 на разредот 4;

41. хартија, лепенка и макулатурна хартија па и печатена, стара, отпадоци од хартија и лепенка, се' за преработка, од поз. 135—5 — од разредот 18 на разредот 16;

42. кеси (вреќи) за пакување на пр. цемент, дрвен вар, дрвен јаглен, сол, од поз. 135—6 — од разредот 7 на разредот 6;

43. кесичиња (вреќички) од хартија за пакување, од поз. 135—7 — од разредот 2 на разредот 1;

44. делкано дрво па и парено: ореово или странско, од поз. 70—24 (1) — од разредот 4 на разредот 3;

45. делкано дрво, па и парено, храстово, јасеново или јаворово и тоа: греди, од поз. 70—24 (2) — 1) — од разредот 8 на разредот 7;

46. делкано дрво па и парено, храстово, јасеново или јаворово, друго, на други места неспомнато, од поз. 70—24 (2) — 2) — од разредот 9 на разредот 7;

47. делкано дрво па и парено, од други видови дрво, неспомнато, од поз. 70—24 (3) — 1) — од разредот 10 на разредот 7;

48. делкано дрво, па и парено, од други видови дрво, неспомнатото, од поз. 70—24 (3)—2 — од разредот 13 на разредот 9;

49. вино, шира и кљук во буриња, каџи, цистерни и циради, од поз. 566—1 — од разредот 6 на разредот 2.

II. Во тарифата за превоз на стоки по пругите на Југословенските железници, свеска 3 — тарифни табели — од 1 јануари 1952 година, се покачуваат сите возарински ставови за 10%.

По исклучок од предниот став возаринските ставови од разредите 31, 32 и 33 се покачуваат за 33%.

III. Тарифата за превоз на стоки по пругите на Југословенските железници, свеска 4 — исклучителни тарифи — од 1 декември 1951 година, се менува во следното:

1. возаринските ставови на сите позиции се наголемуваат за 10%.

По исклучок од предниот став возаринските ставови од поз. 019—2 и поз. 020 црн јаглен и брикети од црн јаглен од поз. 540—1 (2) се покачуваат за 21%, а возаринските ставови од поз. 019—3 за лигнит од поз. 540—1 (3) се покачуваат за 27%;

2. во поз. 24—4 возаринските ставови за камења и толчаници од поз. 173—1, освен чатал, се укинуваат и се применува разредот 25, свеска 3;

3. во поз. 024—2 возаринските ставови за керамиди поз. 45—1 се менуваат од разредот 23 на разредот 22, свеска 3;

4. во поз. 018 возаринските ставови за дрво за рудници поз. 70—7 се укинуваат, а се применуваат возаринските ставови од разредот 22, свеска 3;

5. поз. 017, што се однесува на кожа сурова, од поз. 215—1 се укинува;

6. се укинуваат сите исклучителни тарифи за извоз преку сувоземни гранични премини, освен исклучителните тарифи: поз. 209 — магнезит печен поз. 280—2; поз. 217 — сено од поз. 739; поз. 213 — слама поз. 458—1 и поз. 228 — трас од поз. 402.

IV. Ова решение не се однесува на превоз на жита и мелнички производи.

V. Се овластува генералниот директор на Југословенските железници да може со претпријатијата, што имаат сопствени железнички возни средства, да склучи договори за височина на наплата на возарината за полна и празна товарна кола, која може да биде и пониска од пропишаните тарифи. Исто така се овластува генералниот директор на Југословенските железници во смисла на предните одредби да може да изврши соодветни измени и во тарифата за пругите на Југословенските железници од колесекот 0,60 метра.

VI. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 20 јули 1955 година.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 104

13 јули 1955 година

Белград

Го застапува

претседателот на Одборот за стопанство,

Добризоје Радосављевиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст Сојузниот извршен совет утврди дека во текстот на Пречистениот текст на Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55) се поткраднати долу приведените грешки, те дава

## ИСПРАВКА

### НА ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ НА УРЕДБАТА ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Во ст. 2 од чл. 13 и во ст. 5 од чл. 15 наместо „чл. 52“ треба да стои „чл. 53“;

2) во чл. 41 зборовите „на изработката“ наместо по зборот „времето“ треба да стојат по зборот „платите“, така што почетокот на овој член да гласи: „Во цената на чинењето се внесуваат платите на изработката, како и платите во општите трошоци, пресметани според времето односно според ефектот...“;

3) во ст. 1 од чл. 67 треба да се изостават зборовите „62 и“, така што исправениот ст. 1 да гласи: „Административно-казнена постапка по прекршоците од чл. 65 од оваа уредба во прв степен води судијата за прекршоци на народниот одбор на околицата (градоот)“.

Од Сојузниот извршен совет, јуни 1955 година, Белград.

## СОДРЖИНА:

|                                                                                                                                                                                | Страна |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 358. Одлука за овластување Сојузниот извршен совет за преземање стопански мерки во 1955 година — — — — —                                                                       | 545    |
| 359. Уредба за применување на општествените планови и буџетите на околиците и општините за 1955 година — — — — —                                                               | 545    |
| 360. Уредба за Правниот совет — — — — —                                                                                                                                        | 549    |
| 361. Уредба за Институтот за напоредно право — — — — —                                                                                                                         | 549    |
| 362. Одлука за издавање нови косани пари од 50, 20 и 10 динари — — — — —                                                                                                       | 550    |
| 363. Одлука за височината на стипендиите — — — — —                                                                                                                             | 551    |
| 364. Одлука за употреба на средствата од амортизационите фондови и на девизните средства на определените селскостопански организации за плаќања во странство — — — — —         | 551    |
| 365. Одлука за употреба на средствата од амортизационите фондови и на девизните средства од селскостопанските добра за плаќање во странство — — — — —                          | 552    |
| 366. Одлука за определување пиротехнички додаток во стопанските претпријатија што за потребите на Југословенската армија произведуваат експлозиви, барути и муниција — — — — — | 553    |
| 367. Одлука за паушалните основи за определување надоместокот наместо платата за осигурениците во рибарството — — — — —                                                        | 553    |
| 368. Решение за измени и дополненија на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —                                   | 553    |
| 369. Решение за измени и дополненија на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот — — — — —                                    | 554    |
| 370. Решение за измени на тарифата за превоз на стоки во железничкиот сообраќај — — — — —                                                                                      | 554    |
| Исправка на пречистениот текст на Уредбата за книговодството на стопанските организации — — — — —                                                                              | 556    |